

**Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето заедничка контрола од страна на друштвата Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), Кула Солар Лтд (Kula Solar Ltd), и Виафаст Лтд (Viafast Ltd) над друштвата Агросолар д.о.о. Белград (Agrosolar d.o.o. Beograd) и Виафаст д.о.о. Белград (Viafast d.o.o. Beograd).**

**(предмет бр. 08-71/2022)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 01.04.2022 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнувањето заедничка контрола од страна на друштвата Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), Кула Солар Лтд (Kula Solar Ltd), и Виафаст Лтд (Viafast Ltd) над друштвата Агросолар д.о.о. Белград (Agrosolar d.o.o. Beograd) и Виафаст д.о.о. Белград (Viafast d.o.o. Beograd).

Друштвото Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), како Подносител, е друштво во состав на МК Групата, која е под контрола на господин Миодраг Костиќ. Во состав на МК Групата се наоѓаат повеќе од 40 поврзани претпријатија кои работат во Србија и во странство, и кои вработуваат повеќе од 4.000 вработени. Деловната активност на МК Групата како целина, е во основа производство и трговија со земјоделски производи. МК Групата е активна со производство на шеќерна репка, шеќер, пченка, пченица, јачмен, маслодајна репка, и други ратарски култури со употреба на најсовремени агротехнички мерки и земјоделска механизација од последна генерација. МК Групата покрај тоа тргува со земјоделски производи, вештачко ѓубриво, пестициди, меркатилни и семенски производи (пченица, пченка, соја...). Дополнително, МК Групата се занимава и со туризам, информациски технологии, како и со банкарски и брокерско-дилерски работи.

МК Група нема регистрирани зависни друштва во Северна Македонија. МК Групата во 2021 година, има остварено приход во Северна Македонија исклучиво од извоз на земјоделски производи.

Кула Солар Лтд и Виафаст Лтд се друштва кои се под крајна, самостојна контрола на италијанското друштво Финтел Енергија Груп С.п.А. (Fintel Energia Group S.p.A.). Финтел Енергија е еден од водечките учесници на пазарот на обновливи извори на енергија во Италија.

Финтел Енергија Групата има едно зависно друштво во Северна Македонија – Друштво за трговија и услуги ВИАФАСТ ДООЕЛ Скопје. Ова друштво нема остварено приход во Северна Македонија во претходната година.

Агросолар д.о.о. Белград (Agrosolar d.o.o. Beograd) е новоосновано друштво, во август 2021 година, кое ќе врши дејност изградба и управување со фотонапонски електрани и објекти за производство на обновлив водород во Кула, Војводина Агросолар е во 100% сопственост на друштвото Кула Солар.

Виафаст д.о.о. Белград (Viafast d.o.o. Beograd) е новоосновано друштво во ноември 2021 година, кое ќе врши дејност на изградба и управување електрични полначи за возила на територијата на Република Србија.

Виафаст е во 100% сопственост на друштвото Виафаст Лтд Кипар.

Во моментот не постојат планови Целните друштва да бидат активни во Северна Македонија.

Подносителите предлагаат дека релевантните пазари на стоки, односно услуги, може да се дефинираат како:

- (i) пазар на развој, изградба и управување со фотонапонски електрани,*
- (ii) пазар на производство на електрична енергија,*
- (iii) пазар на производство и продажба на обновлив водород, и*
- (iv) пазар на изградба и управување со електрични полначи за возила.*

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителите предлагаат релевантниот географски пазар да биде дефиниран како **територијата на Република Северна Македонија**, имајќи предвид дека се работи за екстериторијална концентрација која се спроведува во Србија.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

14.04.2022 година

Скопје